



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

членка на NBG групацијата

На ваша страна

Тип на производ	<b>АВТО кредит “УЧЕСТВО НА 3 РАТИ, БЕЗ КАМАТА” за правни лица</b>
Намена	Купување нови автомобили/комерцијални возила од авто дилер <b>Автомобиле СК и Автонова</b>
Валута	МКД/ЕУР
Износ	Неограничен
Времетраење	<ul style="list-style-type: none"><li>84 месеци</li><li>12 месеци за ДДВ (за правни лица кои имаат право на поврат на ДДВ)</li></ul>
Начин на отплата	<ul style="list-style-type: none"><li>месечни рати</li><li>учеството може да биде платено во првите 3 рати, при што нема да се пресметува камата</li><li>до n-месеци, n = 1, 2, 3,.....12 за ДДВ</li></ul>
Износ на учество, (на 3 рати без камата)	<ul style="list-style-type: none"><li>Мин. 10% за комерцијално возило, со вредност помала или еднаква на ЕУР 16.000</li><li>Мин. 20% за комерцијално возило, со вредност поголема од ЕУР 16.000</li></ul>
Пресметка на износот на учество (кој може да биде платен во првите 3 рати без камата)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Клиентот има право на поврат на ДДВ</b> = (вредноста на возилото без ДДВ) x (% од учеството)</li><li><b>Клиентот нема право на поврат на ДДВ</b> = (вредноста на возилото со ДДВ) x (% од учеството)</li></ul>
Обезбедување	Залог на возилото кое се купува и каско осигурителна полиса во корист на СБ Меница во вредност од 500денари
Исплата	На жиро сметка на авто дилерот <b>Автомобиле СК или Автонова</b>
<b>Услови на ценовна политика</b>	
Каматна стапка (годишна, променлива)	МКД 10,50%
	ЕУР 7,50%
Трошоци за аплицирање	МКД 1.000 еднократно (однапред)
Провизија за управување	2% еднократно (однапред)
Трошоци за проценка	Нема
Провизија за предвремена отплата	2% од предвременно отплатениот износ
Продажни канали	Филијали на СБ
<b>Кредитни критериуми</b>	
За компанијата	<ul style="list-style-type: none"><li>Профитабилна компанија</li></ul>
<b>Потребна документација</b>	
Потребна документација за аплицирање	<ul style="list-style-type: none"><li>Барање потпишано од управителот на компанијата</li><li>Документ за регистрација од Централниот регистар не постар од 6 месеци</li><li>Листа на овластени потписници заверена кај нотар</li><li>Официјални финансиски извештаи за последните 3 години</li><li>Периодични финансиски извештаи</li><li>(Про)фактура за возилото што се купува со назнака од автодилерот за програмата за учество на три рати без камата</li></ul>
Потребна документација по одобрување	<ul style="list-style-type: none"><li>Документ за регистрација од Централниот регистар не постар од 15 дена</li><li>Каско осигурување во корист на Банката</li><li>Оригинална потврда дека фирмата не е под стечај</li><li>Оригинална потврда дека против фирмата нема започнато ликвидациона постапка</li><li>Изјава за (не)поврзаност на клиентот со Банката</li><li>Одлука/Изјава за задолжување со авто кредит, засновање на заложно право и издавање на меници и овластување на лице за потпишување на договорот, мениците и нотарските акти</li><li>Менична изјава потпишана од директорот и Меница</li></ul>



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

членка на NBG групацијата

На ваша страна

Вредност на возилото со ДДВ (ЕУР)	10,000.0 €	10,000.0 €	16,500.0 €	16,500.0 €	615,000 ден.	615,000 ден.	1,014,750 ден.	1,014,750 ден.
Право на повраток на ДДВ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
Вредност на возилото без ДДВ	8,474.57 €		13,983.06 €		521,186 ден.		859,958 ден.	
Период на отплата (месеци)	84	84	84	84	84	84	84	84
Каматна стапка	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
Износ на кредитот (без учество)	7,627.1 €	9,000.0 €	11,186.4 €	13,200.0 €	469,068 ден.	553,500 ден.	687,966 ден.	811,800 ден.
Мин. вкупно сопствено учество за три месеци (на кое не се пресметува камата)	847.5 €	1,000.0 €	2,796.6 €	3,300.0 €	52,119 ден.	61,500 ден.	85,996 ден.	202,950 ден.
Месечно сопствено учество	282.5 €	333.3 €	934.5 €	1,100.0 €	17,373 ден.	20,500 ден.	28,665 ден.	67,650 ден.
Износ на прва отплата без учество (рата+камата)	138.5 €	163.4 €	203.9 €	239.6 €	9,688 ден.	11,432 ден.	14,210 ден.	16,768 ден.
Износ на последна отплата без учество (рата+камата)	91.4 €	107.8 €	134.3 €	158.1 €	5,633 ден.	6,647 ден.	8,262 ден.	9,749 ден.
Просечна месечна отплата (без учество)	114.9 €	135.6 €	168.6 €	198.9 €	7,661 ден.	9,039 ден.	11,236 ден.	13,258 ден.
Вкупна камата за клиентот	2,026.0 €	2,390.6 €	2,971.4 €	3,506.3 €	174,435 ден.	205,833 ден.	255,837 ден.	301,888 ден.

Износот на каматата е апроксимативен, се смета дека секој месец има 30 дена. Од практичен аспект, во пресметките е земен Курс ЕУР 1 = МКД 61.35